

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 36

Год. LXV

Петок, 13 март 2009

Цена на овој број е 90 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
672. Одлука за определување на квотите на работните дозволи за странци за 2009 година.....	1	675. Одлука за престанок и за давање на користење на недвижни ствари на Министерството за образование и наука....	3
673. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за организација на работата и систематизација на работните места во Стручната служба на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	2	676. Решение за давање согласност на Одлуката за именување директор на Институт за стандардизација на Република Македонија.....	3
674. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за труд и социјална политика.....	2	677. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа во автомат клуб	3
		678. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб	4
		679. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот	4
		Огласен дел.....	1-28

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

672.

Врз основа на член 5, став 1 од Законот за вработување и работа на странци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/07 и 5/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.03.2009 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КВОТИТЕ НА РАБОТНИТЕ ДОЗВОЛИ ЗА СТРАНЦИ ЗА 2009 ГОДИНА

Член 1

Квотата на работни дозволи за 2009 година се определува во вкупна висина од 3.030 работни дозволи (во натамошниот текст: квота).

Член 2

(1) Квотата од член 1 на оваа одлука во висина од 3.030 работни дозволи се распределува во групи на работни дозволи за следните цели:

- 1650 дозволи за вработување на странци во Република Македонија;
- 600 дозволи за работа на странци преместени во Република Македонија;
- 100 дозволи за работа, обука и доусовршување;
- 530 дозволи за работа за сезонско работење на странци; и
- 150 дозволи за работа за поединечни услуги од странци.

(2) Во квотите од став 1 на овој член не се опфатени странците од член 5 став (3) од Законот за вработување и работа на странци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/07 и 5/09).

(3) Министерството надлежно за работи од областа на трудот, (во натамошниот текст: министерство), имајќи ги предвид изменетите потреби на пазарот на трудот може да изврши прераспределба на квотите за одделни намени од став 1 од овој член, од една група на работни дозволи во друга, но не повеќе од 10% од вкупниот број на одобрени работни дозволи.

(4) Искористеноста на квотите од став (1), алинеја 1 на овој член се пресметува имајќи го предвид бројот на издадените дозволи за вработување во календарската година без оглед на времето на важноста на таквата дозвола. Дозволата за вработување продолжена по шест месеци, не се засметува во вкупната годишна квота на дозволи за вработување.

(5) Бројот на важечките работни дозволи од став (1) на овој член, што ги издава Агенцијата за вработување на Република Македонија (во натамошниот текст: Агенцијата), по одделни намени не смее да ја надмине квотата определена со оваа одлука.

Член 3

(1) Во рамките на квотите на работните дозволи од член 2, став (1), алинеја 1 на оваа одлука, работни дозволи за поединечни цели ќе се издаваат согласно приоритети утврдени во член 6 став (1) од Законот за вработување и работа на странци.

(2) За нови работни дозволи се наменети 1600 работни дозволи, кои се распределуваат на:

- 700 работни дозволи за назначени работници, кои ќе бидат издадени без проверка на состојбата и условите на пазарот на трудот;
- 200 работни дозволи за странци со специфични знаења и знаења кои не е можно да се добијат со школување и оспособување во Република Македонија;
- 700 дозволи за други нови вработувања.

(3) Квотата на дозволи од овој член став (2) алинеја 3, дозволи за други нови вработувања се распределува на:

- 500 дозволи за вработување на странци со петти или повисок степен на образование;
- 200 дозволи за вработување од втор до четврти степен на образование.

Член 4

(1) Квотата на работните дозволи за сезонско работење на странци од член 2, став (1), алинеја 4 на оваа одлука, дозволите се распределуваат на:

- 320 дозволи за работа за сезонска работа во градежништвото;
- 160 дозволи за работа за сезонска работа во земјоделството и шумарството, како и
- 50 дозволи за работа за други сезонски работи.

(2) На работодавачот не може да му се издадат поголем број на работни дозволи за сезонско работење на странци во градежништвото од вкупниот број на вработени работници кои непрекинато работеле шест месеци кај работодавачот во последната година. Во тој број не се вметнати странците кои биле вработени врз основа на дозвола за работа за сезонска работа.

(3) На работодавачот може да му се издадат толку дозволи за работа за сезонска работа во земјоделството и шумарството, колку што од искажаната потреба останува по обезбедувањето на македонските и со нив изедначените сезонски работници.

Член 5

(1) Министерството ја следи искористеноста на квотите на работните дозволи од член 2 на оваа одлука и состојбата на пазарот на трудот.

(2) Доколку состојбата на пазарот на трудот се измени, Владата на Република Македонија на предлог на министерството презема мерки согласно член 5 став (7) од Законот за вработување и работа на странци.

Член 6

(1) Работните дозволи, кои биле издадени до влегувањето во сила на оваа одлука се засметуваат во квотата од член 2, став (1) на оваа одлука.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-998/1
10 март 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

673.

Врз основа на член 165, став 3 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 50/01, 85/03, 50/04, 4/05, 84/05, 101/05, 70/06, 153/07, 152/08 и 161/08), Владата на Република Македонија, на седница одржана на 10.03.2009 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за организација на работата и систематизација на работните места во Стручната служба на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, бр.02-668/1 од 2.02.2009 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-607/1
10 март 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

674.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седница одржана на 10.03.2009 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа му престанува користењето на недвижната ствар – зграда (петти кат) на ул. „Даме Груев“ бр. 14 – Скопје, лоцирана на КП 11943/2, за КО Центар 1, Имотен лист бр. 42400, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од членот 1 на оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Министерството за труд и социјална политика – Скопје.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука помеѓу Министерството за локална самоуправа и Министерството за труд и социјална политика – Скопје, ќе се изврши комисијски во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1091/1
10 март 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

675.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.03.2009 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижните ствари и тоа:

- Објект Дом на Армијата на Република Македонија во Кичево, во површина од 2155 м², лоциран на КП бр. 3374 за КО Кичево, евидентирано во Поседовен лист бр. 3470 на Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија.

- Објект Стара команда на АРМ во Кичево, во површина од 1207 м², лоцирана на КП бр. 3376 КО Кичево, евидентирано во Поседовен лист бр. 3470, на Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија.

Недвижните ствари од став 1 на овој член, сопственост на Република Македонија, се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за образование и наука.

Член 2

Примопредавањето на недвижните ствари ќе се изврши комисијски во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука помеѓу Министерството за одбрана и Министерството за образование и наука.

Член 3

Министерството за образование и наука, со влегувањето во сила на оваа одлука, од Министерството за одбрана ќе преземе пет лица вработени во Домот на Армијата на Република Македонија во Кичево.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1241/1
10 март 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

676.

Врз основа на член 15 став 4 од Законот за стандардизација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 март 2009 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на Институт за стандардизација на Република Македонија бр. 02-207/3 од 17 февруари 2009 година, со која за директор на Институтот за стандардизација на Република Македонија е именуван Љупчо Давчев, дипломиран машински инженер.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-912/3
10 март 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

677.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.03.2009 година, одобри

ЛИЦЕНЦА**ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА ИГРА НА СРЕКА ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Лиценцата за постојано приредување на посебни игра на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото за промет и услуги „ДЕПО-КОРУ“ ДОО експорт-импорт Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клуб што се наоѓа во деловната просторија ул. „Јосиф Јосифовски Свештарот“ бб во Струмица.

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 15 автомати за игра на среќа и еден автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 4, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема.

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-1076/1
10 март 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

678.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.03.2009 година, одобри

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценцата за постојано приредување на посебните игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото за трговија и услуги "АПЕКС МК" ДОО Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клуб што се наоѓа во деловната просторија на ул. Маршал Тито“, бр. 61 во Битола.

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 17 автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи.

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата алинеите 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 4, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема.

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1.

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1093/1
10 март 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

679.

Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршување („Службен весник на РМ“ бр. 35/2005 и бр. 50/2006), Комората на извршители на РМ на ден 11.03.2009 година, го донесе следново

РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУ- ВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ

На извршителот Владо Стеваноски, со живеалиште на ул. „Иво Лола Рибар“ бр.2/6 во Прилеп, именуван за подрачјето на Основен суд Прилеп и Основен суд Крушево, датумот 08.04.2009 година, му се определува како ден за отпочнување со работа како извршител.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се достави до извршителот.

Ова решение се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Образложение

На ден 10.12.2008 година лицето Владо Стеваноски беше именувано за извршител за подрачјето на Основен суд Прилеп и Основен суд Крушево, поради што Комората на извршители на РМ, врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршување („Службен весник на РМ“ бр.35/2005 и 50/2006), одлучи како во изреката на ова решение.

Бр. 01-305
11 март 2009 година
Скопје

Комора на извршители на
Република Македонија
Претседател,
Антонио Коштанов, с.р.



www.sivesnik.com.mk
contact@sivesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

